



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Вторник, 21 јули 1998
Скопје

Број 35

Год. LIV

Аконтацијата за 1998 година изнесува
7.200 денари. Овој број чини 150
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

1039.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ВРАБОТУВАЊЕТО

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за зголемување на вработувањето, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 14 јули 1998 година.

Број 07-2904/1
14 јули 1998 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ВРАБОТУВАЊЕТО

Член 1

Во Законот за зголемување на вработувањето („Службен весник на Република Македонија“ број 65/97), во членот 3 став 1 по зборот „бил“ се ставаат две точки и зборовите до крајот на реченицата се бришат.

По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:
„Ослободувањата наведени во член 2 од овој закон важат и за првото вработување на невработените лица евидентирани во Заводот за вработување.“

Член 2

Во членот 6 став 2 се брише.

Член 3

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

1040.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗОТ НА БОРЦИТЕ ОД НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА И АНТИФАШИСТИЧКАТА ВОЈНА НА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за Сојузот на борците од Народноослободителната и Антифашистичката војна на Македонија,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 14 јули 1998 година.

Број 07-2905/1
14 јули 1998 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

ЗАКОН ЗА СОЈУЗОТ НА БОРЦИТЕ ОД НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА И АНТИФАШИСТИЧКАТА ВОЈНА НА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Сојузот на борците од Народноослободителната и Антифашистичката војна на Македонија е доброволна, самостојна и непартиска организација на учесниците во Народноослободителната и Антифашистичката војна на Македонија во периодот од 1941 до 1945 година.

Во Сојузот на борците од Народноослободителната и Антифашистичката војна на Македонија (во натамошниот текст: Сојузот на борците на Македонија), можат да членуваат и учесниците на другите националноослободителни војни на Македонија, како и граѓаните на Република Македонија кои сакаат да учествуваат во спроведувањето и остварувањето на основните цели и програмски задачи на оваа организација.

Член 2

Сојузот на борците на Македонија ги има следниве задачи и цели:

- негување на придобивките од Народноослободителната и Антифашистичката војна;
- чување на традициите од Народноослободителната борба и Антифашистичката војна на Македонија и од Националноослободителната борба и востанијата на македонскиот народ од подалечното минато;
- грижа за материјалната и социјалната сигурност на учесниците во Народноослободителната и Антифашистичката војна и во сите националноослободителни војни на Македонија, на воените инвалиди, како и на членовите на нивните семејства и
- грижа за заштитата на статусните права на борците.

Член 3

На Сојузот на борците на Македонија може со закон да му се довери вршење на јавни овластувања.

Надзорот над законитоста на јавните овластувања од ставот 1 на овој член го врши органот надлежен за работите во областа од која е доверено јавното овластување, ако со закон поинаку не е определено.

Член 4

Сојузот на борците на Македонија е организиран на територијален принцип и дејствува на целата територија на Република Македонија.

Член 5

Сојузот на борците на Македонија има својство на правно лице.

Член 6

Организацијата, програмските задачи и начинот на работата на органите на Сојузот на борците на Македонија се уредуваат со Статутот на оваа организација.

Статутот го донесува највисокиот орган на Сојузот на борците на Македонија.

Член 7

Сојузот на борците на Македонија соработува со меѓународни организации на воените ветерани и борци, со сродни организации на странски држави, како и со борците од Народноослободителната борба и Антифашистичката војна на Македонија кои живеат во други држави.

Член 8

Сојузот на борците на Македонија соработува со Владата на Република Македонија, надлежните министерства, како и со други органи, организации и институции во Република Македонија во остварувањето на основните функции утврдени во неговиот Статут.

Член 9

Сојузот на борците на Македонија остварува финансиски средства од членарината на своето членство, подароци и завештанија од недвижен имот, парични средства и други приходи од имот, буџетите на општините и градот Скопје и Буџетот на Република Македонија.

Со приходите од ставот 1 на овој член, располага Сојузот на борците на Македонија.

Член 10

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

1041.

Врз основа на членовите 4 и 5 од Одлуката за одбележување јубилејни годишнини на значајни настани и истакнати личности во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 24/98), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 14 јули 1998 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ ГОДИШНИНИ НА ЗНАЧАЈНИ
НАСТАНИ И ИСТАКНАТИ ЛИЧНОСТИ ВО
1998 ГОДИНА**

Член 1

Со оваа програма се определуваат годишнините на значајните настани и истакнатите личности од посебно значење за државно-правниот развој на Република Македонија, афирмацијата на нејзиното историско и културно наследство и негувањето на општоцивизациските вредности, кои што ќе се одбележат во 1998 година.

Член 2

Во 1998 година ќе се одбележат следниве годишнини на значајни настани и истакнати личности:

1. 50 години од егзодусот на децата бегалци од егејскиот дел на Македонија;
2. 50 години Светски ден на здравјето;
3. 50 години од основањето на Институтот за национална историја;

4. 50 години од донесувањето на Универзалната декларација за човекови права;
5. 90 години од МанIFESTOTOT на Серската група на Јане Сандански;
6. 100 години од првата прослава на 1 Мај во Македонија и
7. 125 години на Македонските железници.

Член 3

Носители на одбележувањата од член 2 на оваа програма се, за:

1. 50-годишнината од егзодусот на децата бегалци од Егејскиот дел на Македонија – Организациониот одбор на Втората светска средба на децата бегалци од Егејскиот дел на Македонија;
2. 50-годишнината на Светскиот ден на здравјето – Министерство за здравје;
3. 50-годишнината од основањето на Институтот за национална историја – Институт за национална историја;
4. 50-годишнината од донесувањето на Универзалната декларација за човекови права – Националниот комитет за одбележување на 50-годишнината од донесувањето на Универзалната декларација за човекови права и пет годишнината од Виенската декларација формирана од Владата на Република Македонија;
5. 90-годишнината од МанIFESTOTOT на Серската група на Јане Сандански – Институт за национална историја;
6. 100-годишнината од првата прослава на 1 Мај во Македонија – Министерство за труд и социјална политика и
7. 125-годишнината на Македонските железници – Министерство за сообраќај и врски.

Член 4

Годишнините на значајните настани и истакнати личности во 1998 година од членот 2 на Програмата ќе се одбележуваат преку:

- свечени седници, академии и собири,
- уметнички манифестации,
- издавачка дејност,
- споменично одбележување,
- издавање пригодни поштенски марки,
- издавање пригодни ковани пари,
- воспитно-образовни активности,
- информативно-пропагандни активности и
- други облици на одбележување.

Член 5

За одбележувањата на други годишнини на значајни настани и истакнати личности во согласност со критериумите од членовите 2 и 3 на Одлуката за одбележување јубилејни годишнини на значајни настани и истакнати личности во Република Македонија, како и за одбележувањето на меѓународни денови и денови што се одбележуваат секоја година ќе се грижат надлежните органи на управата.

Член 6

Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 07-2927/1
14 јули 1998 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

1042.

Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.07.1998 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЗА ИЗ- ГРАДБА НА ХИДРОСИСТЕМОТ „ЛИСИЧЕ“ ВО ВЕЛЕС

1. На Јавното претпријатие за водостопанство „Лисиче“ од Велес му се доделува неповратно дизел гориво во вредност од 109.069.048,00 денари, за довршување на изградбата на Хидросистемот „Лисиче“ во Велес.

2. Се задолжуваат Министерството за стопанство и Министерството за финансии да ја спроведат оваа одлука.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за трансформација на долгот на Јавното претпријатие за водостопанство „Лисиче“ од Велес како учество на Република Македонија во вкупниот капитал („Сл. весник на РМ“ бр. 65/97).

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-1874/1
6 јули 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1043.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96), член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија, („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94) а во врска со член 7 од Одлуката за основање јавно претпријатие за стопанисување со пасиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6 јули 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ПА- СИШТА – СКОПЈЕ

1. За членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со пасиштата – Скопје се именуваат:

– Шериф Мемети, помошник на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство

– м-р Трајан Дојчиновски, директор на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството – Битола

– Видоја Зафировски, директор на ЗЗ „Габрово“ с. Нистрово – Гостивар

– д-р Петре Ивановски, редовен професор на Земјоделскиот факултет во Скопје

– Хисамедин Лимани, секретар на општината Желино

– Стеван Ристевски, секретар на СИЗ за пасиштата и утрини – Скопје

– Мери Хациева-Протиќ, виши советник за нормативно-правни прашања во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство

– Гоше Самарџиев, директор на ЗИК „Вардар“ – Градско

– д-р Апостол Цилевски, директор на Институтот за сточарство – Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-1355/2
6 јули 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1044.

Врз основа на член 5 од Законот за основање Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/98), и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6 јули 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛ- СТВОТО – БИТОЛА

1. За претседател и членови на Управниот одбор на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството – Битола се именуваат:

а) за претседател

– д-р Ѓорѓи Мартиновски, продекан на Земјоделскиот факултет во Скопје

б) за членови:

1. д-р Стојмен Бошков, директор на ЈНУ Земјоделски институт – Скопје

2. Цане Герасимовски, земјоделски производител од с. Лера – Битола

3. Хашим Демири, земјоделски производител од Желино

4. Мито Милошев, земјоделски производител од с. Сирково – Кавадарци

5. Тодорчо Мушевски, земјоделски производител од с. Чардаклија – Штип

6. д-р Боне Палашевски, раководител на Истражувачкиот центар во Институтот за сточарство – Скопје

7. Ристо Трајков, земјоделски производител од с. Добрејци – Струмица

8. Абулбари Хасипи, земјоделски производител од с. Долна Бањица – Гостивар.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-1356/2
6 јули 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1045.

Врз основа на член 126 став 1 од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/98), и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6 јули 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА ВОДИТЕ

1. За членови на Управниот одбор на Фондот за водите се именуваат:

1. Слободан Донеv, градежен инженер во Агрокомбинат „Лозар“ Велес

2. Оливера Брзилова, дипл. економист вработена во ВП „Повардарие“ – Гевгелија

3. Круме Ивановски, вработен во ЈП „Електростопанство на Македонија“ – Скопје – Сектор за развој на истраги, проектирање на хидротехнички објекти и одржување и изградба на ХЕЦ „Козјак“

4. д-р Илија Иљовски, редовен професор на Земјоделскиот факултет во Скопје

5. Живко Јанкуловски, вработен во ЗИК „Пелаго-нија“ – Битола

6. Воислав Попов, директор на Републичката управа за водостопанство

7. д-р Љубомир Танчев, редовен професор на Градежниот факултет во Скопје

8. Фикрет Муртезани, советник на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство

9. Илир Цами, секретар на Стручната служба на ОСИЗ за водостопанство – Дебар

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-1592/2
6 јули 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1046.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96), член 7 од Одлуката за основање Јавно водостопанско претпријатие („Службен весник на Република Македонија“ бр. 22/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 6 јули 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНОТО ВОДОСТОПАНСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ВОДОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА“ – СКОПЈЕ

1. За членови на Управниот одбор на Јавното водостопанско претпријатие „Водостопанство на Македонија“ – Скопје се именуваат:

– д-р Ефтим Анчев, редовен професор на Земјоделскиот факултет – Скопје

– инж. Никола Дурнев, редовен професор на Градежниот факултет во Скопје

– Алирами Салиу, дипл. агроном, вработен во „Агропин“ – Тетово

– Кирчо Сусинов, дипл. град. инженер

– Наке Стојановски, пратеник во Собранието на Република Македонија

– инж. Богдан Тодоровски, помошник директор во „Македонија табак“ – ДООЕЛ Разно – Скопје

Од ред на вработените на Претпријатието се именуваат:

– Ангел Атанасов, технички раководител во ВП „Брегалница“ – Кочани

– Крсте Белевски, в.д. директор на ЈВП Хидросистем „Стрежево“ – Битола

– Саит Тасим, директор на ОП Водостопанство „Извори“ – Гостивар.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-1679/2
6 јули 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1047.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија, „Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6 јули 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СЕКРЕТАРОТ НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ИНФОРМАЦИИ

1. За советник на секретарот на Секретаријатот за информации на Владата на Република Македонија се назначува Иван Трајановски, досегашен самостоен извршител во Секторот за јавно информирање во Секретаријатот за информации.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-1772/2
6 јули 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1048.

Врз основа на член 153 став 4, а во врска со член 156 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90, и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 6 јули 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА НАУКА

1. Д-р Милијана Даневска, повторно се назначува за помошник на министерот за наука и раководител на Секторот за меѓународна научна техничка соработка.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-1794/2
6 јули 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1049.

Врз основа на член 141 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90) и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6 јули 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОР ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО

1. За главен републички инспектор за земјоделство на Републичкиот инспекторат за земјоделство, во состав на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство се именува Ристо Чивчиев, дипл. инж. по земјоделство, досегашен началник на Подрачната единица во Струмица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-1863/2
6 јули 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1050.

Врз основа на член 141 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 6 јули 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОР ЗА ШУМАРСТВО

1. За главен републички инспектор за шумарство на Републичкиот инспекторат за шумарство во состав на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство се именува Горјан Вељановски, дипл. инж. по шумарство, досегашен советник на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-1864/2
6 јули 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1051.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6 јули 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За помошник на директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија и раководител на Секторот за угостителство се назначува Цветко Колчаоски, досегашен шеф на Службата за угостителство и туризам во „Интеримпекс-промет“ – „Авиоимпекс“ – Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-1910/1
6 јули 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1052.

Врз основа на член 129 од Законот за банките и иштедилниците („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/96) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 6 јули 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА САНАЦИЈА НА БАНКА

1. Зоран Трпески се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Агенцијата на Република Македонија за санација на банка, поради заминување на друга должност.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1926/1
6 јули 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1053.

Врз основа на член 45 и 46 од Законот за издавање и тргување со хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“, бр. 7/97 и 15/97), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност, донесена на седницата одржана на 02.07.1998 година, Комисијата издава

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

1. На А.Д. „Жито Луке“ – Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност – втора емисија на акции во вредност од 2.500.000 ДМ или во денарска противвредност по среден курс на Народната банка на Република Македонија на ден 13.07.1998 година во износ од 77.403.410,00 денари.

2. Издавачот на долгорочните хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 01-94/1
13 јули 1998 година
Скопје

Претседател на Комисијата,
д-р Владимир Кандиќан, с.р.

1054.

Врз основа на член 65 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“, бр. 26/98), министерот за финансии донесува

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИН НА ИЗДАВАЊЕ НА СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ИНСПЕКТОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА БУЏЕТ И ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на издавање на службената легитимација на инспекторот за контрола на буџет и за јавни набавки (во натамошниот текст: службена легитимација на инспекторот).

Службената легитимација на инспекторот се издава според образецот број 1, кој е отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел.

Член 2

Образецот на службената легитимација на инспекторот се печати на бездрвна хартија со сино-бела боја,

со димензии 6x9 см, заштитена со пластична фолија, кој е сместен во дводелен кожен повез.

На предната страна образецот на службената легитимација на инспекторот содржи натпис: „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“, „МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ“, „Службена легитимација“, „ИНСПЕКТОР за контрола на буџет и за јавни набавки“, во средината има место за фотографија со димензии 2,5x3 см, а под неа место за впишување податоци за: „името и презимето на инспекторот за контрола на буџет и за јавни набавки“, регистарски број, место за потпис на министерот за финансии и место за печат. Во долниот дел е отпечатен сервискиот број на службената легитимација.

Задната страна на образецот на службената легитимација на инспекторот го содржи: грбот на Република Македонија и текстот на овластувањето во кој е втиснат симболот на Министерството за финансии: „Лицето чие име и презиме и слика се наоѓаат на оваа легитимација е работник на Министерството за финансии и согласно член 46 став 2 и 3 од Законот за буџети и член 64 од Законот за јавни набавки е овластено да врши контрола на наменското користење на средствата од Буџетот кај корисниците и единките корисници на средства од Буџетот на Република Македонија, од буџетите на единиците на локалната самоуправа и од буџетите на републичките и општинските фондови, како и контрола на спроведувањето на постапката за јавни набавки“.

На задната внатрешна страна од повезот се внесува симболот на Министерството за финансии, кој е отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел.

Член 3

Службената легитимација на инспекторот има важност се додека лицето на кое му е издадена има службено својство на инспектор за контрола на буџет и за јавни набавки.

Инспекторот ја враќа легитимацијата по престанок на службеното својство на инспектор за контрола на буџет и за јавни набавки.

Член 4

Во случај на губење на службената легитимација на инспекторот или ако на друг начин се остане без неа, инспекторот за контрола на буџет и за јавни набавки ја огласува за неважечка на сопствен трошок и за тоа веднаш го известува Министерството за финансии.

Министерот за финансии, во случај од став 1 на овој член, издава нова легитимација.

Член 5

Службената легитимација на инспекторот се заменува со нова кога поради оштетување или дотраеност ќе стане неупотреблива, или кога имателот на службената легитимација ќе ги промени личните податоци.

Член 6

Службената легитимација на инспекторот што се враќа или заменува се ништи.

Член 7

Издадените службени легитимации на инспекторите за контрола на буџет и за јавни набавки се евидентирани во Министерството за финансии.


Редниот број од евиденцијата под кој е извршен упис на податоците се впишува во службената легитимација, како регистарски број.

Член 8

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 13-7082/1
8 јули 1998 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р Таки Фити,с.р.



ОВЛАСТУВАЊА

Лицето чие име и презиме и слика се наоѓаат на оваа легитимација е работник на Министерството за финансии и согласно со член 46 ставови 2 и 3 од Законот за буџети и член 64 од Законот за јавни набавки е овластено да врши контрола на наменското користење на средствата од Буџетот кај корисниците и единките корисници на средства од Буџетот на Република Македонија, од буџетите на единиците на локалната самоуправа и од буџетите на републичките и општинските фондови, како и контрола на спроведувањето на постапката за јавни набавки.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I – СКОПЈЕ

Основниот суд Скопје I – Скопје, преку претседателот на советот Лилјана Кацарска, во правната работа на тужителот Петрушевски Благоја од Скопје, ул. „Славејко Арсов“ бр. 4/4, против тужената Петровиќ Марица од Скопје сега со непозната адреса, за утврдување право на сопственост на кука во Скопје, ул. „Славејко Арсов“ бр. 4/4, на тужената Петровиќ Марица ѝ постави за привремен застапник во спорот адвокатот Стево Меновски.

Привремениот застапник во оваа постапка ги има сите права и должности на законски застапник кој ќе ги врши сè додека тужената или нејзин полномошник не се појави пред судот.

Овој оглас се објавува на огласната табла на судот и во „Службен весник на РМ“.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје XVI.П. бр. 2013/98. (13192)

ОСНОВЕН СУД ВО ДЕБАР

Пред Основниот суд во Дебар заведен е граѓански предмет за поништување на договор за купопродажба на градежно земјиште по тужбата на тужителот Република Македонија против тужениот Дашнор Леша од Дебар, сега со непозната адреса на живеење во Италија. Вредност на спорот 10.000,00 денари.

Се повикува тужениот да се јави во судот, да достави точна адреса или да определи полномошник кој ќе го застапува во постапката во овој предмет во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на огласот. По

истекот на овој рок, на тужениот ќе му се постави привремен застапник преку ЦСР Дебар.

Од Основниот суд во Дебар, П. бр. 105/97. (13139)

ОСНОВЕН СУД ВО ГЕВГЕЛИЈА

Пред Основниот суд во Гевгелија заведен е предмет за прогласување на исчезнато лице за умрено по предлог на предлагачката Боневска Марија од Скопје.

Со оглед на тоа дека за лицето Стојан Божинов Јанев од с. Конско ништо не се знае од 1948/49 година кога за последен пат е вилен, се повикува истото лице или секој друг што знае за него да се јави во Основниот суд во Гевгелија во рок од 3 месеци од објавувањето на огласот. Во спротивно, по истекот на овој рок, лицето Стојан В. Јанев судот ќе го прогласи за умрено, согласно чл. 79 од ЗВП.

Од Основниот суд Гевгелија, Р. бр. 145/98. (13140)

Пред Основниот суд во Гевгелија се води парнична постапка за службеност по тужбата на тужителот Прошев Благоја од Богданци против тужениот Борка Толева, Љуба Бањац-Толева и Борис Толев. Вредност на спорот 40.000 денари.

Со оглед на тоа дека не се знае адресата на тужените, се известуваат Коста Толев и Емилија Толева, со непозната адреса во Скопје, Борка Толева, со непозната адреса во Скопје, Љуба Бањац-Толева, со непозната адреса во Белград, и Борис Толев, со непозната адреса во Германија.

Се повикуваат тужените во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јават во Основниот суд во Гевгелија. В пр т вно на ст те ќе м б де назначен привремен застапник согласно чл. 84 од ЗПП.

Од Основниот суд во Гевгелија, П.бр. 601/89-П.

(13138)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред Основниот суд во Тетово, по тужбата на тужителката Алиа Рафије од Тетово против тужените Алијевиќ Јакупи и Алијевиќ Миријам, сега со непозната адреса во странство, се води постапка за сопственост по однос на купопродажба.

Се повикуваат тужените Јакуп и Мирјана да се јават во судот, да достават адреса или да овластат полномошник кој ќе ги застапува во оваа постапка до нејзиното окончување. Во спротивно, по истекот на 30 дена, судот преку Центарот за социјална работа Тетово ќе им постави привремен застапник на тужените.

Од Основниот суд во Тетово. П. бр. 625/98. (13190)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 348/98, на регистарска влошка бр. 03001082-6-01, го запиша во трговскиот регистар уписот на Трговецот поединец Билјана Радој Механциска с.Русиново Берово.

Упис на Трговец поединец Билјана Радој Механциска с. Русиново – Берово.

Дејности: 070114, 070111, 070112, 070113, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070130, 070132, 070140, 070150.

Основач – овластен потписник Билјана Механциска.

Неограничени овластувања, лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 348/98.

(10908)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 344/98, на регистарска влошка бр. 03001078-1-09, го запиша во трговскиот регистар основањето на Јавно трговско друштво за угостителство, трговија и услуги „КУМ“ увоз-извоз, ј.т.д., ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 110, Штип.

Содружници: Емил Тасев од Штип и Стојан Тасев од Штип.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070130, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070215, 070216, 070217, 070218, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 012810, 012820, 012830, 020110, 020140, 080190, 080201, 080202, 090209, 013121, 013500, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 090160, 090189, 110303, 110309, 070310, 070320, мало-граничен промет со соседните држави, реекспорт, консигнации, застапување, посредување, меѓународен превоз на стоки и патници во друмскиот сообраќај, меѓународна шпедиција.

Одговорност: неограничени овластувања, солидарно со целиот свој имот.

Управител без ограничување Емил Тасев од Штип.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 344/98.

(10909)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 361/98, на регистарска влошка бр. 03001095-1-03, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за производство, трговија и услуги „ВЕКРИЈА“ Игорче Стојанов и др. ј.т.д., увоз-извоз, ул. „Тодор Коларов“ бр. 30, Штип.

Содружници: Јулијана Стојанова од Штип – основачки влог 500,00 и Игорче Стојанов од Штип – основачки влог 500,00 денари.

Дејности: 013021, 013010, 013022, 013030, 013041, 013042, 013050, 013071, 013072, 013073, 013099, 013111, 013112, 013113, 013114, 013115, 013121, 013122, 013909, 020110, 020121, 020131, 020140, 060501, 060502, 060503, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070130, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070215, 070216, 070217, 070218, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, 080190, 110309, меѓународен транспорт на стоки и патници, привремен извоз односно увоз на опрема од закуп – лизинг, посредување и застапување во прометот на стоки и патници, меѓународна шпедиција, консигнациона продажба, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот.

Содружниците на друштвото одговараат за обврските на друштвото лично и солидарно со целиот свој имот.

Игорче Стојанов – управител и застапник без ограничување.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 361/98.

(10910)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 418/98, на регистарска влошка бр. 03001152-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец Јумран Асан Мамудова т.п., Штип.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47.

Основач и овластен потписник Курман Мамудова.

Во вршење на дејноста спрема трети лица Трговецот поединец истапува во свое име и за сметка на фир-

мата, а за обврските сторени во тој промет одговара лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 418/98.

(10911)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 384/98, на регистарска влошка бр. 03001118-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето д.о.о.е.л. Модна конфекција „АТЕКС“ ул. „Кукуш“ бр. 23, Штип.

Основач: Александар Станиќ од Штип.

Дејности: 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 22.22, 22.24, 22.24, 50.10, 51.17, 51.19, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.70, 52.41, 52.42, 52.43, 72.60, 74.40, 52.41, 52.42, 52.43, 72.60, 74.40, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки, лица и шпедиција, посредување, застапување, реекспорт, продажба на стоки од консигнациони складови.

Управител без ограничување: Александар Станиќ.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 384/98.

(10912)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 287/98, на регистарска влошка бр. 03001021-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за трговија и производство „ПЛАНЕТ МАК-ПОЛ“ Бети д.о.о.е.л., Штип.

Основач: Самарциска Бети ул. „Ванчо Прке“ 66, Штип.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070130, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070215, 070216, 070217, 070218, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 080190, 060501, 060502, 080201, 012611, 012612, 012613, 012622, 012623, 012699, 070310, 070320.

Одговорност: во свое име и за своја сметка, со сите свои средства.

Управител без ограничување Самарциска Бети.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 287/98.

(10913)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 417/98, на регистарска влошка бр. 03001151-6-01-00, го запиша во трговскиот регистар упис на Трговец поединец Јашар Мемед Јашарев тп, Штип.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 417/98.

(10914)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 376/98, на регистарска влошка бр. 03001110-01-000, го запиша во трговскиот регистар упис на Трговец поединец Ангелче Благој Нофитов тп ул. „Цветан Димов“ бр. 20, Штип.

Дејности: трговец поединец ќе ги врши следните дејности 52.11, 52.12.

Одговорност: лично со целиот свој имот.

Овластен потписник е Ангелче Нофитов.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 376/98.

(10915)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 382/98, на регистарска влошка бр. 03001116-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар, уписот на Трговец

поединец Коста Вангел Наков тп ул. „Кирил и Методиј“ бр. 15, Штип.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.22, 52.21, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, одговара лично со целиот имот.

Овластен потписник е основач: Коста Вангел.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 382/98.

(10916)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 389/98, на регистарска влошка бр. 03001123-1-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Јавното трговско друштво за трговија, производство и услуги „СИЛВИ-ПАН“ јтд увоз-извоз, ул. „Сутјеска“ бб, Штип.

Содружници: Свиланка Миташевска од Штип и Панзо Миташевски од Штип.

Дејности: 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.70, 52.11, 51.12, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки лица и шпедиција, посредување, застапување, реекспорт, продажба на стоки од консигнациони склади.

Одговорност: во свое име и за своја сметка, со целиот имот.

Управител е Свиланка Миташевска без ограничување.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 389/98.

(10917)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 393/98, на регистарска влошка бр. 03001127-1-01-000, го запиша во трговскиот регистар основање на Друштвото за трговија и услуги „КРИСТАЛ“ увоз-извоз, јтд, ул. „Тошо Арсов“ бр. 44, Штип.

Седиште: ул. „Тошо Арсов“ бр. 44, Штип.

Основачи: Петре Јанев и Драгица Јанева.

Дејности: 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.2/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 52.51, 53.51, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во надворешно трговското работење, комисиона продажба на стоки од увоз.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските на друштвото содружниците одговараат лично и неограничени солидарно со целиот имот.

Петре Јанев, управител со неограничени овластувања кој е и застапник во надворешно трговското работење со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 393/98.

(10918)

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 397/98, на регистарска влошка бр. 1-14182-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Приватна здравствена организација, ординација по општа медицина „ПРИМ ДР САМАРЦИСКИ“ п.о. ул. „Пиринска“ бр. 75, локал 1, Штип.

Основач: Борислав Самарциски.

Дејности: 13012, 130120.

Одговорност: неограничени овластувања, потполна одговорност.

Лице овластено за застапување со неограничени овластувања е Борислав Самарциски.

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 397/98.

(10919)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 410/98, на регистарска влошка бр. 03001144-1-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Јавното трговско друштво за трговија и услуги „АЛЕКСАНДРА“ увоз-извоз, ул. „Планица“ бр. 33, Пробиштип.

Содружници: Зоран Пеншов од Пробиштип и Силвана Пеншова од Пробиштип.

Дејности: 36.2, 36.22, 36.63, 51.2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.3, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.4, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.5, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 52.52/1, 52.11, 52.12, 52.2, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.4, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.5, 52.50, 52.6, 52.62, 52.63, 60, 60.2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 36.2, 36.22, 15.5, 15.51, 15.52, 15.9, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 22.3, 22.31, 50.3, 50.30, 50.31, 50.30/2, 50.30/3, 50.4, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 74.40, 92.33, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со соседните држави реекспорт, консигнација, застапување, меѓународен превоз на патници и стоки во друмскиот сообраќај, меѓународна шпедиција.

Друштвото одговара во свое име и за своја сметка, солидарно со целиот имот.

Управител е Зоран Пеншов.

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 410/98.

(10920)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 369/98, на регистарска влошка бр. 03001103-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар упис на Трговец поединец Орце Гане Трајковски тп ул. „Миро Барага“ бр. 266, Пробиштип.

Основач и овластено лице е Орце Трајковски од Пробиштип.

Дејности: 52.1, 52.11, 52.12, 52.2, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.4, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/3, 52.45, 52.45, 52.47.

Истапува во свое име и за своја сметка, одговара со целиот имот.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 369/98.

(10921)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 391/98, на регистарска влошка бр. 03001125-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар, уписот на Трговец поединец Иле Горѓи Панов тп, Злетово.

Основач и овластено лице е Иле Панов од Злетово.

Дејности: 52.1, 52.11, 52.12, 52.2, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.4, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47.

Истапува во свое име и за своја сметка, одговара со целиот имот.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 391/98. (10922)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 390/98, на регистарска влошка 03001124-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар упис на Трговец поединец Кире Блаже Костадиновски тп ул. „Острец“ бр. 38, Делчево.

Трговецот поединец е основан со пријава за основање бр. 01/98, 14.05.1998, год., а основач е Кире Блаже Костадиновски од Делчево.

Дејности: 60.24, превоз за стоки во друмскиот сообраќај.

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец истапува во свое име и за сметка на фирмата, а за сторените обврски одговара лично, со целиот имот.

Кире Блаже Костадиновски е овластен потписник на фирмата.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 390/98. (10923)

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 400/98, на регистарска влошка бр. 1-14183-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Приватна здравствена организација, ординација по општа медицина „Д-Р ЉУПЧО ЈАНДРЕСКИ“ п.о. ул. „Кочо Рацин“ бр. 5, Винаца.

Основач: Љупчо Јандрески од Винаца.

Дејности: 85.12.

Одговорност: неограничени овластувања, потполна одговорност.

Лице овластено за застапување без ограничување е Љупчо Јандрески.

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 400/98. (10924)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 398/98, на регистарска влошка бр. 03001132-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар упис на Трговец поединец Миле Киро Влахов тп ул. „Јанко Цветинов“ бр. 54, Струмица.

Дејности: 52.1, 52.11, 52.12.

Сопственик е Миле Влахов од Струмица.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за сметка на фирмата, а за обврските настанати во тој промет одговара со целиот имот.

Миле Влахов, овластен потписник.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 398/98. (10926)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 402/98, на регистарска влошка бр. 03001136-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за производство, трговија и услуги „ДАМИ-ПРОМ“ увоз-извоз дооел с. Добрашинци, Струмица.

Дејности: 19.10, 19.20, 19.20, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 01.12, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.32, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/2, 15.84, 15.93, 15.94, 15.98/1, 15.98/2, 21.12, 20.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.31, 51.32, 51.34, 51.41, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.46, 52.48, 52.50, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, застапување, посредување, реекспорт, продажба на стоки од консигнациони складови, превоз на стоки во меѓународниот сообраќај.

Во правниот промет друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени спрема трети лица друштвото одговара со целиот имот.

Управител на друштвото е Иљо Цонев со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 402/98. (10927)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 362/98, на регистарска влошка бр. 03001096-06-01-000, го запиша во трговскиот регистар упис на Трговец поединец Блажо Ристо Јанев, тп с. Мокрино, бр. 128, Ново Село.

Основач: Блажо Јанев.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132.

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец истапува во свое име и за своја сметка, со неограничени овластувања, а за обврските настанати во тој промет одговара со сите свои средства.

Блажо Јанев овластен потписник.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 362/98. (10928)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 414/98, на регистарска влошка бр. 03001148-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар упис на Друштвото за производство, трговија и услуги „ЕУРОПАК“ увоз-извоз, дооел, ул. „Младинска“ бр. 201, Струмица.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.30, 01.41, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.91, 15.92, 15.93, 15.98, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 26.52, 28.72, 26.74, 28.75, 35.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.20, 50.30/1, 51.11, 51.13, 51.21, 51.22, 51.23, 51.42, 51.47, 51.53, 51.57, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 71.10, 71.31, 74.12, 74.40, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, малограничен промет со Бугарија, Грција, реекспорт, посредување, застапување, продажба на стоки од консигнациони складови, превоз на стоки во меѓународниот сообраќај, агенциски услуги на транспорт.

Во правниот промет друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет друштвото одговара со целиот имот.

Управител и застапник на друштвото е Ванчо Георгиев.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 414/98. (10929)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 413/98, на регистарска влошка бр. 03001147-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за производство и трговија „МАРВАС-КОМПАНИ“ увоз-извоз, дооел с. „Сарај“, бр. 84, Струмица.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/2, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 18.21, 18.22, 19.10, 19.30,

20.20, 20.30, 20.40, 26.52, 28.74, 28.75, 36.11, 45.21, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.20, 50.30/1, 51.11, 51.13, 51.21, 51.22, 51.23, 51.42, 51.47, 51.53, 51.57, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 50.22, 60.23, 60.24, 71.10, 71.31, 74.12, 74.40, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, малограничен промет со Бугарија, Грција, реекспорт, посредување, застапување, продажба на стоки од консигнациони складови, превоз на стоки во меѓународниот сообраќај, агенциски услуги на транспорт.

Во правниот промет друштвото истапува во своје име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет друштвото одговара со целиот имот.

Управител и застапник на друштвото во надворешно трговскиот промет е Кољо Николов.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 413/98.

(10930)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд во Прилеп, со решението Ст. бр. 121/98 од 14.07.1998 година отвори стечајна постапка над должникот Конфекција за спорт и мода „Солидност“ АД – Прилеп, ул. „Моша Пијаде“ бр. 158 – Прилеп, со жиро сметка 41100-601-287.

За стечаен судија е определена Татјана Сусулеска, судија на Основниот суд – Прилеп.

За стечаен управник е именуван Ордан Бунтески, дипл. економист од Прилеп, ул. „Свети Наум Охридски“ бр. 20а, телефон 23-365.

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена, сметано од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите своите различни права на подвижните предмети и правата на должникот, како и различните права на недвижностите на должникот што не се запишани во јавните книги (катастарот) и различните права на недвижностите што се запишани во јавните книги (катастарот) во рок од 15 дена, сметано од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, да ги пријават кај стечајниот управник, а во пријавата да означат предметот на кој постои различното право, начинот и основата на засновање на тоа право, како и обезбеденото побарување.

Се закажуваат рочишта, и тоа: Сбир на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања (испитно рочиште), и собрание на доверители (извештајно рочиште) за ден 21.09.1998 година во 10,00 часот со судница голема сала при Основниот суд во Прилеп.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да не ги исполнуваат директно на должникот туку на стечајниот управник за стечајниот должник.

Огласот е истакнат на огласната табла на судот на ден 14.07.1998 година.

Од Основниот суд во Прилеп.

(13141)

Основниот суд во Охрид објавува дека со решението Ст. бр. 535/97 од 13.03.1998 година е отворена стечајна постапка спрема должникот ПП „Контра“ од Охрид, ул. „Момчило Јорданоски“ бр. 129.

За стечаен судија се определува Зоран Ковачески, судија во Основниот суд во Охрид.

За стечаен управник се одредува Спиро Тодороски од Охрид, ул. „Васил Главинов“ бб.

Се повикуваат сите доверители на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена

од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на ден 2.X.1998 година со почеток во 12,00 часот во Основниот суд во Охрид.

Од Основниот суд во Охрид.

(13142)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението Ст.бр.1101/96 од 19.III.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ПУП „ДЕЕС“ од Скопје, ул. „Лука Геров“ бр. 27.

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Марко Ѓурчиновски од Скопје, ул. „Љуба Петровиќ“ бр. 8, телефон 617-547.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема стечајниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 7.IX.1998 година во 11,00 часот соба број 46 при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје.

(13144)

Основниот суд Скопје II – Скопје објавува дека со решението Ст.бр.1014/97 од 07.07.1998 година се заклучува стечајната постапка над Претпријатието за производство, промет и услуги, увоз-извоз „ЛЕНИТ“ од Скопје, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр.14/119, жиро сметка 40100-601-159144.

По правосилноста на решението, стечајниот должник да се брише од регистарот на претпријатијата при Основниот суд Скопје I – Скопје.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје.

(13147)

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решението Ст.бр.101/97 од 25.06.1998 година се одобрува предлогот за присилно порамнување склучен помеѓу доверителите и должникот ОП „Напредок“ од Гостивар.

На доверителите чии побарувања се утврдени ќе им се исплати во висина од 50% со рок на исплата од една година со камата.

Од Основниот суд во Гостивар.

(13191)

Во огласот за стечај бр. 10682, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.26 од 12 јуни 1998 година, на стр. 1576, во вториот ред наместо: „Ст.бр.2618/97“ треба да стои: „Ст.бр.2638/97“.

ОБЈАВИ

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, ЗИК „Винојуг“ АДМС – Гевгелија објавува дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, на седницата одржана на 29.06.1998 година донесе решение за давање на согласност за отпочнување на постапката за трансформација на:

1. ЗИК „Винојуг“ АДМС – Гевгелија со решение бр. 15-230/53 од 6.07.1998 година.

2. ДОО „Винојуг-Миравци“ – Гевгелија со решение бр. 15-230/28 од 7.07.1998 година.

3. ДОО „Живинарска фарма“ – Гевгелија со решение бр. 15-230/129 од 7.07.1998 година.

4. ДОО „Оранжерии“ – Гевгелија со решение бр. 15-230/130 од 7.07.1998 година.

5. ДОО „Винојуг-Богородица“ – Гевгелија со решение бр. 15-230/15 од 7.07.1998 година.

6. ДОО „Винојуг-Моин“ – Гевгелија со решение бр. 15-230/127 од 7.07.1998 година.

Во согласност Одлуката на Управниот одбор на Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, заради што

ОБЈАВУВА

Дека се донесени одлуки за отпочнување на постапките за трансформација на:

1. ЗИК „Винојуг“ АДМС – Гевгелија со Одлука на Управниот одбор на Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал бр. 02-2900/1 од 29.06.1998 година се трансформира со статусна промена-поделба на 3 (три) нови правни субјекти и тоа: АД „Зора“, АД „Пиперана“, АД „Деловен центар“ Винојуг преку моделот – продажба на идеален дел од претпријатието во комбинација со претворање на побарувањата на доверителите во траен влог.

2. ДОО „Винојуг-Миравци“ – Гевгелија, согласно Одлуката на Управниот одбор на Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал бр. 02-2899/1 од 29.06.1998 година се трансформира со статусна промена – поделба на 4 (четири) нови правни субјекти и тоа: АД „Винојуг“ – Гевгелија, АД „Винојуг-амбалажа“, АД „Дојран“, АД „Миравци“, преку моделот продажба на идеален дел на претпријатието во комбинација со претворање на побарувањата на доверителите во траен влог.

3. ДОО „Живинарска фарма“ – Гевгелија, согласно Одлуката на Управниот одбор на Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал бр. 02-2903/1 од 29.06.1998 година се трансформира преку моделот – продажба на идеален дел на претпријатието во комбинација со претворање на побарувањата на доверителите во траен влог.

4. ДОО „Оранжерии“ – Гевгелија, согласно Одлуката на Управниот одбор на Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал бр. 02-2904/1 од 29.06.1998 година се трансформира преку моделот – продажба на идеален дел на претпријатието во комбинација со претворање на побарувањата на доверителите во траен влог.

5. ДОО „Винојуг – Богородица“ – Гевгелија, согласно Одлуката на Управниот одбор на Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал бр. 02-2901/1 од 29.06.1998 година се трансформира преку моделот – продажба на идеален дел на претпријатието во комбинација со претворање на побарувањата на доверителите во траен влог.

6. ДОО „Винојуг-Моин“ – Гевгелија, согласно Одлуката на Управниот одбор на Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал бр. 02-2902/1 од 29.06.1998 година се трансформира преку моделот – продажба на идеален дел на претпријатието во комбинација со претворање на побарувањата на доверителите во траен влог.

Сите заинтересирани домашни и правни лица можат да се запознаат со содржината на одлуките преку непосреден увид во деловните простории на ЗИК „Винојуг“ АДМС – Гевгелија, на улица „Индустриска“ бб, во време од 07 до 14 часот.

Врз основа на член 42 од Статутот на „Македонија Табак“ увоз-извоз А.Д. – Скопје, Одборот на директори, на својата седница одржана на 10.07.1998 година донесе

ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА ЦИГАРИТЕ

1. Малопродажната цена на цигари за пакување од 20 парчиња, се утврдува, како што следува:

Вид на цигари малопродажна цена (денари)
Бос лајтс 85 мм бокс 35,00

2. Оваа одлука ќе се применува од 01.08.1998 година.

Одбор на директори
Претседател,
Страшо Нелковски, с.р.

СОДРЖИНА

	Страна
1039. Закон за изменување и дополнување на Законот за зголемување на вработувањето . . .	1937
1040. Закон за Сојузот на борците од Народноослободителната и Антифашистичката војна на Македонија	1937
1041. Програма за одбележување годишнини на значајни настани и истакнати личности во 1998 година	1938
1042. Одлука за доделување на дизел гориво за изградба на Хидросистемот „Лисиче“ во Велес	1939
1043. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со паша – Скопје	1939
1044. Решение за именување претседател и членови на Управниот одбор на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството – Битола	1939
1045. Решение за именување членови на Управниот одбор на Фондот за водите	1939
1046. Решение за именување членови на Управниот одбор на Јавното водостопанско претпријатие „Водостопанство на Македонија“ – Скопје	1940
1047. Решение за назначување советник на секретарот на Секретаријатот за информации	1940
1048. Решение за повторно назначување помошник на министерот за наука	1940
1049. Решение за именување главен републички инспектор за земјоделство	1940
1050. Решение за именување главен републички инспектор за шумарство	1941
1051. Решение за назначување помошник на директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија	1941
1052. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор на Агенцијата на Република Македонија за санација на банка	1941
1053. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност	1941
1054. Правилник за формата, содржината и начин на издавање на службената легитимација на инспекторот за контрола на буџет и за јавни набавки	1941
Меѓународни договори – додаток	1-84